



# СЛУЖ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1980  
Službeni vėznik SR  
Makedonija  
91001 Skopje  
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок,

БЕ...

БРОЈ 19

ГОД. XLIV

...аконтација  
... за 1988 година изнесува 20.800 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централни 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

236.

Врз основа на член 28 тач. 2, 7 и 8 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 7/84, 25/85 и 38/86), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧЕСТВОТО И ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ**

1. Во Одлуката за утврдување на предметите, количеството и вредноста на предметите на кои при увозот се применуваат царински повластици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/86) во точка 2 бројот: „6.000“ се заменува со бројот: „20.000“.

2. Во точка 4 одредба под 2 бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „30.000“, а бројот: „500“ – со бројот: „1.500“.

Во одредбата под 3 алинеја прва бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „30.000“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 64  
3 март 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

237.

Врз основа на член 7 од Законот за Новинско-издавачката установа Службен лист на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ И ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ – МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА 1988 ГОДИНА**

1. Претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ“ за 1988 година изнесува 20.800 динари, а за „Службен лист на СФРЈ“ – Меѓународни договори – 29.850 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 76  
17 март 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

238.

Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), по прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ**

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот во Списокот на стоки со форми на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 82/87), се вршат следните измени:

1) во тар. ознака 1702.901 во колона 7 кратенката: „ЛБО“ се заменува со кратенката: „Кк“;

2) во тар. ознака 1805.00 во колона 7 кратенката: „ЛБОС“ се заменува со кратенката: „КкС“;

3) во тар. ознаки 2710.023, 2806.20, 2838.003, 2839.909, 2905.12, 2905.15, 2905.17, 2905.31, 2905.50, 2914.29, 2915.11, 2915.32, 2915.409, 2515.50, 2915.70, 2916.12, 2916.15, 2916.19, 2916.20, 2916.31, 2916.32, 2916.33, 2916.39, 2917.391, 2918.11, 2918.15, 2918.199, 2921.19, 2921.499, 2922.19, 2922.299, 2922.41, 2922.429, 2922.5019, 2924.109, 2925.19, 2925.209, 2927.001, 2930.209, 2930.902, 2930.906, 2930.907, 2930.909, 2932.19, 2932.219, 2932.29, 2933.19, 2933.299, 2933.40, 2933.519, 2933.59, 2933.79, 2934.10, 2934.30, 2934.909, 2935.0017, 2939.30 и 5911.90 во колона 7 кратенката: „ЛБО“ се заменува со кратенката: „ЛБ“;

4) во тар. ознака 3102.40 во колона 6 кратенката: „ЛБ“ се заменува со кратенката: „Кк“;

5) во тар. ознака 3105.20 во колона 6 кратенката: „Кк“ се заменува со кратенката: „ЛБ“;

6) во тар. ознака 3105.51 во колона 6 кратенката: „Кк“ се заменува со кратенката: „ЛБ“;

7) во тар. ознака 3105.519 во колона 6 кратенката: „Кк“ се заменува со кратенката: „ЛБ“;

8) во тар. ознака 3105.59 во колона 6 кратенката: „Кк“ се заменува со кратенката: „ЛБ“;

9) во тар. ознака 3105.50 во колона 6 кратенката: „Кк“ се заменува со кратенката: „ЛБ“;

10) во тар. ознака 3105.90 во колона 6 кратенката: „Кк“ се заменува со кратенката: „ЛБ“;

11) во тар. ознака 3901.10 во колона 6 кратенката: „Кк“ се заменува со кратенката: „ЛБ“;

12) во тар. ознака 3901.20 во колона 6 кратенката: „ЛБ“ се заменува со кратенката: „Кк“;

13) во тар. ознака 3902.30 во колона 7 кратенката: „ЛБО“ се заменува со кратенката: „ЛБ“;

14) во тар. ознака 3917.10 во колона 7 кратенката: „ЛБО“ се заменува со кратенката: „Кк“;

15) во тар. ознака 7323.931 во колона 7 кратенката: „ЛБО“ се заменува со кратенката: „ЛБОС“;

16) во тар. ознаки 7414.10, 7414.90, 7415.10, 7415.21, 7415.29 и 7415.31 во колона 7 кратенката: „ЛБОС“ се заменуваат со кратенките: „ЛБОС“;

17) во тар. ознаки 8211.10, 8211.91, 8211.923 и 8211.924 во колона 7 кратенките: „ЛБО“ се заменуваат со кратенките: „ЛБОС“;

18) во тар. ознаки 8215.10, 8215.20, 8215.91 и 8215.99 во колона 7 кратенките: „ЛБО“ се заменуваат со кратенките: „ЛБОС“;

19) во тар. ознака 8705.209 во колона 7 кратенката: „Кк“ се заменува со кратенката: „ЛБО“;

20) во тар. ознака 8705.201 во колона 7 кратенката: „Кк“ се заменува со кратенката: „ЛБО“;

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 66  
10 март 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

239.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86 и 3/88), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД МОЖАТ ДА ГИ ПРЕБИВААТ ДОЛГОВИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА СО СТРАНСТВО**

1. Во Одлуката за условите под кои организациите на здружен труд можат да ги пребиваат долговите и побарувањата со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85) во точка 1 став 2 во одредбата под 4 се додава нова алинеја, која гласи:

„- да е поведена постапка на санација, постапка на стечај, или постапка на преземање на привремени мерки за заштита на општествената сопственост на организацијата на здружен труд, која е корисник на стоки од увоз и производител на стоки за извоз, што се докажува со поднесување на потврда од надлежниот орган дека е поведена соодветна постапка, односно за постапка на стечај — со поднесување на писмена согласност на стечајниот управител“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 69  
10 март 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

240.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК

**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАГЛАВИЈА НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за заглавија на карактеристиките на предметите што го има следниот назив и ознака:

Заглавија на карактеристиките на предметите. Основни правила — — — — JUS A.A4.001.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник

престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Заглавија на карактеристиките на предметите. Основни поставки — — — — JUS A.A0.070 донесен со Правилникот за југословенските стандарди за заглавијата на карактеристиките на предметите и претставување на бројчените податоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/81).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/21  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

241.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК

**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за електротехника што го има следниот назив и ознака:

Електротехника. Шеми, дијаграми и табели. Дефиниции и класификација — — — — JUS N.A3.131

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/22  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

242.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК

**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИОКОМУНИКАЦИИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за радиокомуникации што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Радиокомуникации. Уреди што се користат во мобилните служби. Методи на мерење. Термини и дефиниции и услови на мерењето — — — — —

JUS N.N6.210

2) Радиокомуникации. Уреди што се користат во мобилните служби. Методи на мерење. Мерно место за мерење на зрачења над 100 MHz (3m) — — — — —

JUS N.N6.224

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS N.N6.224, чие применување не е задолжително, југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на радиокомуникации од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Радиокомуникации. Уреди што се користат во мобилни служби. Уреди за видови на емисии АЗЕ, ФЗЕ или ГЗЕ. Методи за мерење. Мерно место за мерење на зрачењето над 100 MHz (3 m) — — — — — JUS N.N6.224 донесен со Правилникот за југословенските стандарди за радиокомуникации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/85).

## Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенскиот стандард за радиокомуникации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/83).

## Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/23  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 243.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ И ОТПАДНИ ВОДИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за испитување на индустриски и отпадни води што го има следниот назив и ознака:

Испитување на индустриските и отпадните води. Термини и дефиниции — — — — — JUS H.Z0.003

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/24  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 244.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОТПАДОЦИ И СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ И НА ЛЕГУРИ НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за отпадоци и секундарни сировини на обоени метали и на легури на обоени метали што го има следниот назив и ознака

Отпадоци и секундарни сировини на обоени метали и на легури на обоени метали. Отпадоци и секундарни сировини на бакар и на легури на бакар. Означување и карактеристики — — — — — JUS C.Z2.152

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на отпадоци и секундарни сировини на обоени метали и на легури на обоени метали што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/25  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 245.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ХАРТИЈА, КАРТОН, БРАНОВИТ КАРТОН И ЛЕПЕНКА

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за хартија, картон, брановит картон и лепенка што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на брановит картон. Определување на дебелината — — — —	JUS H.N8.202
2) Испитување на хартија и картон. Определување на дебелината на поединечни листови и метода за пресметување на волуменската маса на картонот — — — —	JUS H.N8.203
3) Испитување на хартија. Определување на слојната дебелина и волуменската маса — — — — — — — — — —	JUS H.N8.205
4) Испитување на брановит картон. Двослоен и трислоен брановит картон. Определување на отпорноста спрема притисок на рамна плоча — — — — — — — —	JUS H.N8.226
5) Испитување на брановит картон. Определување на отпорноста на лепените слоеви спрема вода по постапка на потопување — — — — — — — — — —	JUS H.N8.227
6) Испитување на брановит картон. Определување на граматурата на компонентите на брановит картон по нивното развојување — — — — — — — — — —	JUS H.N8.228
7) Испитување на лепенка. Полна лепенка. Определување на граматурата на поединечните слоеви — — — — — — — —	JUS H.N8.229

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Испитување на хартија и картон. Определување на дебелината, волуменската маса и специфичната тежина — — — —	JUS H.N8.205
---	--------------

донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на хартија и картон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/68).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/26  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевиќ, с.р.

## 246.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИРОДЕН ГАС

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за природен гас што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Природен гас. Брза анализа на составот на природниот гас. Метода на гасна хроматографија — — — — — — — —	JUS H.F8.301
---	--------------

2) Природен гас. Едноставна анализа на составот на природниот гас. Метода на гасна хроматографија — — — — — — — —	JUS H.F8.303
3) Природен гас. Пресметување на топлотната вредност, густината и релативната густина — — — — — — — — — —	JUS H.F8.304

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/27  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевиќ, с.р.

## 247.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИСОКОГРАДБА

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за високоградба што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Високоградба. Модуларна координација. Внатрешни врати. Поделба, форма и мери — — — — — — — — — —	JUS U.A9.044
2) Високоградба. Модуларна координација. Прозорци и балконски врати. Поделба, форма и мери — — — — — — — — — —	JUS U.A9.045

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на високоградба од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1. Градежна столарија. Внатрешна врата. Општи услови — — — — — — — —	JUS D.E1.020
2. Градежна столарија. Надворешни прозорци и балконска врата. Општи услови — — — — — — — — — —	JUS D.E1.100

донесени со Решението за југословенските стандарди за градежна столарија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сени од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/28  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

248.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ГУМА

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пластични маси и гума што ги имаат следните називи и ознаки:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) Пластични маси. Определување на ударната жилавост според Изод — — —  | JUS G.S2.617 |
| 2) Пластични маси и гума. Методи на изложување на вештачка светлина во лабораториски услови — — — — —   | JUS G.S2.657 |
| 3) Пластични маси и гума. Определување на промената на бојата и на другите својства по изложувањето на дневна светлина во природни временски услови и при вештачка светлина во лабораториски услови — — — — — | JUS G.S2.658 |

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Освен југословенските стандарди JUS G.S2.657 и JUS G.S2.658 чие применување не е задолжително, југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на пластични маси и гума што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) Пластични маси. Определување на постојаноста на бојата при излагање на светлина од ксенон-светилка — — — — —                             | JUS G.S2.657 |
| донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на пластични маси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/69)          |              |
| 2) Испитување на пластични маси. Определување на ударната жилавост на крути пластични маси според Изод — — — — —                            | JUS G.S2.617 |
| донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на гума и пластични маси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/70). |              |

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/29  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

249.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТАЛУРГИЈА НА ПРАВ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за металургија на прав што ги имаат следните називи и ознаки:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Металургија на прав. Синтерувани метални материјали. Синтерувано железо и синтеруван челик кои содржат јаглерод и бакар и се користат за конструкциски елементи — — — — — | JUS C.N2.004 |
| 2) Металургија на прав. Синтерувани метални материјали (освен тврди метали). Подготвување на извадоци за хемиска анализа за одредување на содржината на јаглерод — — — — —   | JUS C.N2.005 |

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на металургија на прав од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/30  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

250.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛЕАРСКИ МОДЕЛСКИ НАПРАВИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за леарски моделски наприви што го има следниот назив и ознака:

- |   |              |
|---|--------------|
| Леарски моделски наприви. Технички услови — — — — — | JUS K.H5.050 |
|---|--------------|

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на леарски моделски направи што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Модели, шаблони и јадреници. Технички прописи за изработка и испорака — JUS K.N5.050 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на леарството („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 46/59).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/31  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
за Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 251.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АЛАТИ И ОПРЕМА ЗА РАБОТА ПОД НИЗОК НАПОН

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за алати и опрема за работа под низок напон што го има следниот назив и ознака:

Алати и опрема за работа под низок напон.

Термини и дефиниции — — — — — JUS N.B4.001

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/32  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 252.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НИСКОНАПОНСКИ РАСКЛОПНИ АПАРАТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за нисконапонски расклопни апарати за управување што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Нисконапонски расклопни апарати за управување. Близинска индуктивна склопка. Методи за мерење на работното растојание и на зачестеноста на операциите — — — — — JUS N.K5.057

2) Нисконапонски расклопни апарати за управување. Обележување на приклучоците. Карактеристичен број и карактеристична буквена ознака за помошни контактори — — — — — JUS N.K5.058

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Освен прилогот А – југословенски стандард JUS N.K5.058, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат на нисконапонски расклопни апарати за управување што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/33  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 253.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАВРШНИ РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за завршни работи во градежништвото што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Завршни работи во градежништвото. Пливечки подни конструкции — — — — — JUS U.F2.019

2) Завршни работи во градежништвото. Пливечки подни конструкции. Влажна постапка на вградување. Цементна крута плоча — — — — — JUS U.F2.020

3) Завршни работи во градежништвото. Пливечки подни конструкции. Сува постапка на вградување. Крута плоча — — — — — JUS U.F2.023

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на завршни работи во градежништвото од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/34  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 254.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОШТЕТЕНИ ОД ЗЕМЈОТРЕС

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за инјектирање на објекти оштетени од земјотрес што го има следниот назив и ознака:

Инјектирање на објекти оштетени од земјотрес. Технички услови — — — — — JUS U.J9.001

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на инјектирање на објекти оштетени од земјотрес од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/35  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 255.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОНТЕЈНЕРИ ОД СЕРИЈА 1

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за контејнери од серија 1 што го има следниот назив и ознака:

Контејнери од серија 1. Контејнер-цистерни за течности и гасови. Технички услови и испитувања — — — — — JUS Z.M8.003

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на контејнери од серија 1 што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Контејнери серија 1. Контејнери-цистерни за течности и гасови. Технички услови и испитувања — — — — — JUS Z.M8.003  
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за контејнери за транспорт на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/78).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/36  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 256.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЕСТИЦИДИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за пестициди што го има следниот назив и ознака:

Пестициди. Пестициди за коишто не се утврдени вообичаени називи. Хемиски називи — — — — — JUS H.P0.003

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенскиот стандард за пестициди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/82).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/37  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевиќ, с.р.

## 257.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕДИЦИНСКО СТАКЛО И СТАКЛО ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И ФАРМАЦЕВТСКА УПОТРЕБА

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за медицинско стакло и стакло за лабораториска и фармацевтска употреба што ги имаат следните називи и ознаки:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Медицинско стакло. Ампули. Технички услови  | JUS B.E4.091 |
| 2) Стакло за лабораториска и фармацевтска употреба. Хидролитичка отпорност на внатрешните површини на стаклените садови. Методи на испитувања и класификации | JUS B.E8.125 |

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на медицинско стакло и стакло за лабораториска и фармацевтска употреба што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард за медицинско стакло („Службен лист на СФРЈ”, бр. 47/72).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/38  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевиќ, с.р.

## 258.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВНИ ПРИРАБНИЦИ И ЦЕВНИ ЗАТВОРАЧИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за цевни прирабници и цевни затвораачи што ги имаат следните називи и ознаки:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Цевни прирабници. Форми и мери на затиначките површини                          | JUS M.B6.008 |
| 2) Цевни прирабници. Приклучни мери  | JUS M.B6.011 |
| 3) Индустриски цевни затвораачи. Прашален лист                                     | JUS M.C5.003 |
| 4) Индустриски цевни затвораачи. Обележување                                       | JUS M.C5.004 |
| 5) Цевни затвораачи. Спојување со прирабници. Вградни должини                      | JUS M.C5.005 |
| 6) Цевни затвораачи. Спојување со заварување. Вградни должини                      | JUS M.C5.006 |
| 7) Цевни затвораачи. Спојување со вложување. Вградни должини                       | JUS M.C5.007 |
| 8) Цевни затвораачи. Спојување со внатрешен цевен навој. Вградни должини           | JUS M.C5.008 |
| 9) Цевни затвораачи. Спојување со надворешен цевен навој. Вградни должини          | JUS M.C5.009 |
| 10) Цевни затвораачи. Технички услови на испорака. Видови на контрола и испитувања | JUS M.C5.013 |

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Освен југословенските стандарди JUS M.C5.003 и JUS M.C5.013, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на цевни прирабници и цевни затвораачи што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Цевни затвораачи за општи цели. Технички прописи за изработка и испорака  | JUS M.C5.010 |
| 2) Цевни прирабници. Распоред на дупките за вијци  | JUS M.B6.010 |
| 3) Цевни затвораачи. Вентили за општи цели, за NP = 6 до NP = 320 kp/cm <sup>2</sup> . Вградни должини                             | JUS M.C5.021 |
| 4) Цевни затвораачи за општи цели. Резиња од сив лив и од челичен лив, за NP = 25 до NP = 320 kp/cm <sup>2</sup> . Вградни должини | JUS M.C5.630 |
| 5) Цевни прирабници. Кружен впуск и кружна издаденост на површината за дихтување, за NP = 10 до 40. Облик и мерки                  | JUS M.B6.028 |
- дonesени со Решението за југословенските стандарди за цевни прирабници и цевни затвораачи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/71).
- дonesен со Решението за југословенските стандарди за цевни прирабници и за дихтузи за цевни прирабници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/75).



## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/39  
26 јануари 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

## 259.

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 72/86 и 74/87) сојузниот секретар за финансии издава

## НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ**

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87 и 1/88) во точка 4 став 1 по одредбата под 19 се додаваат 12 одредби, кои гласат:

- „20) на сметката бр. 840-2806 – Основен данок на промет на моторен бензин – МБ-86;
- 21) на сметката бр. 840-2811 – Основен данок на промет на моторен бензин – МБ-98;
- 22) на сметката бр. 840-2827 – Основен данок на промет на моторен бензин – БМБ-95;
- 23) на сметката бр. 840-2832 – Основен данок на промет на гасно масло – дизел-гориво – Д-1;
- 24) на сметката бр. 840-2848 – Основен данок на промет на дизел-гориво – Д-2;
- 25) на сметката бр. 840-2853 – Основен данок на промет на гасно масло – дизел-гориво – Д-3;
- 26) на сметката бр. 840-2869 – Основен данок на промет на масло за горење екстра лесно (ЕЛ);
- 27) на сметката бр. 840-2874 – Основен данок на промет на масло за горење лесно специјално (ЛС);
- 28) на сметката бр. 840-2895 – Основен данок на промет на масло за горење – лесно (Л), средно (С), средно нискосулфурно (СНС), тешко (Т) и тешко нискосулфурно (ТНС);
- 29) на сметката бр. 840-2902 – Основен данок на промет на млазно гориво и на авиобензин;
- 30) на сметката бр. 840-2918 – Основен данок на промет на течен гас;
- 31) на сметката бр. 840-2928 – Основен данок на промет на битумен“;

Во став 2 зборовите: „1 до 19“ се менуваат и гласат: „1 до 31“, а на крајот на реченицата зборовите: „15/83 и 66/83“ се заменуваат со зборовите: „15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87 и 10/88“.

2. Во точка 64 став 1 на крајот се додаваат зборовите: „и на образецот Б2-1 Бруто-наплата и распоред на приходите од основен данок на промет на деривати на нафта од точка 4 став 1 одредби под 20 до 30“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Надлежната служба на општественото книговодство во образецот Б2-1 од став 1 на оваа точка ќе даде податоци за наплатените приходи од основен данок на промет на деривати на нафта од одредбите под 20 до 31 став 1 точка

4 на оваа наредба и за распоредот на тие приходи на следните намени утврдени со закон:

- 1) за буџет на федерацијата;
- 2) за буџетите на републиките и автономните покраини;
- 3) за финансирање на изградбата на Автопатот братство и единство и на магистралните патишта;
- 4) за поврат на царината и другите увозни давачки;
- 5) за сојузните стоковни резерви;
- 6) за курсните разлики;
- 7) нераспоредените приходи.“

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се менува и гласи:

„Службата на општественото книговодство на Југославија, во смисла на ст. 2 и 3 од оваа точка, ќе ги даде образците Б2 и Б2-1 и ќе ги приспособи кон механиографската обратотка“.

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, по зборовите: „образецот Б2“ се додаваат зборовите: „и образецот Б2-1 од став 3 на оваа точка“.

Досегашниот став 5 станува став 6.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 април 1988 година.

Бр. 3796/1  
21 март 1988 година  
Белград

Сојузен секретар за  
финансии,  
Светозар Рикановиќ, с.р.

## 260.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 64а, а во врска со член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/87) и Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/88), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1988 ГОДИНА**

## I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

1. Народната банка Југославија, заради регулирање на количината на пари во оптек, со оваа одлука ги утврдува условите за користење на примарната емисија за намените определени со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година (во натамошниот текст: Одлука за целите во 1988 година), и тоа:

1) за купување, преку банките, на преносливи краткорочни хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд во областа на стопанството или нивните интерни банки, по работи на купопродажба на стоки и вршење услуги во Југославија и за давање краткорочни кредити на банките врз подлога на тие хартии од вредност;

2) за давање краткорочни кредити на банките врз подлога на хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд врз основа на стопанско-парични работи во рамките на определени селективни намени, како и врз основа на други определени исправи што произлегуваат од тие работи;

3) за давање кредити на Југословенската банка за меѓународна економска соработка (во натамошниот текст: Југословенска банка) заради дополнително кредитирање на банките по работи на извоз на опрема и бродови на кре-

лит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит;

4) за давање кредити на Народната банка на Југославија – Воениот сервис (во натамошниот текст: Воен сервис) за производство и извоз на вооружување и воена опрема кога тоа кредитирање се однесува на извршување на меѓународни обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

5) за давање краткорочни кредити на банките врз подлога на определени кредити што банките им ги дале на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и девизни штедни влогови (во натамошниот текст: девизни сметки на граѓаните).

Како услови за користење на примарната емисија, во смисла на став 1 од оваа точка, се сметаат учеството на примарната емисија, пресметувањето на основницата за учество на примарната емисија, роковите за враќање на користените средства и документацијата врз основа на која се користи примарната емисија. Другите услови за користење на примарната емисија се пропишани со Одлуката за општите услови, за начинот и постапката за користење и враќање на примарната емисија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/84, 10/85 и 32/85) – (во натамошниот текст: Одлука за општите услови).

2. Користење на примарната емисија, во смисла на оваа одлука, ќе им се ускрати на баните кои не ги исполнуваат условите на кредитната способност и финансиската дисциплина, во согласност со точ. 15 до 19 на Одлуката за општите услови.

Во согласност со став 1 на оваа точка, банката е должна, при користењето на примарната емисија за намените од оваа одлука, да ѝ поднесе на народната банка изјава дека ги исполнува пропишаните услови за кредитна способност и дека не давала нови кредити и други пласмани односно дека презела мерки за наплата на дадените кредити и пласмани мерки за наплата на дадените кредити и други пласмани во случаите што се предвидени со чл. 192 и 193 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 и 65/87).

## II. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДАВАЊЕ КРЕДИТЕ НА БАНКИТЕ ПО ОСНОВ НА ТИЕ ХАРТИИ

3. Користење на примарната емисија за намените од точка 1 на одредбата под 1 на оваа одлука ќе се остварува во 1988 година:

1) со купување, преку банките, на меници издадени со рок на втасување до 90 дена и со авал на основната односно здружената банка, што ги издале организациите на здружен труд во областа на стопанството или нивните интерни банки според одредбите на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86) – (во натамошниот текст: Закон за обезбедување на плаќањето);

2) со давање кредити на банките врз подлога на мениците од одредбата под 1 на оваа точка, авалирани во смисла на сојузниот закон.

4. Народната банка, преку банките, ќе купува од организациите на здружен труд од областа на стопанството, или од нивните интерни банки, меници од точка 3 одредба под 1 на оваа одлука по кои до рокот на втасување не преостануваат повеќе од 30 дена и кои не гласат на износ помал од 5.000.000 динари, под услов тие организации односно нивните интерни банки, како доверители во стоковно-паричните работи, да ги прибавиле од други организации на здружен труд од областа на стопанството или од нивните интерни банки.

Меници од став 1 на оваа точка, народната банка ќе купува ако се исполнети следните услови:

1) мениците да ги содржат битните елементи предвидени со Законот за меницата („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 104/46 и „Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/65 и 54/70) и со Законот за обезбедување на плаќањето;

2) мениците претходно да ги есконтирале банките преку кои народната банка ги купува, пред тоа есконттирање најмалку еднаш да се користени со индосирање како средство за плаќање во стоковно-паричните работи на организациите на здружен труд во областа на стопанството, да биле во портфејот на таа банка најмалку 20 дена и да се индосирани на народната банка.

Народната банка нема да купува меници до чиј рок на втасување преостануваат помалку од 10 дена, сметајќи од денот на приемот на мениците во народната банка, меници индосирани на издавачот или ремитентот, како и меници издадени односно индосирани во врска со распределбата на остварениот заеднички приход меѓу членките на интерната банка или по други основ кои не претставуваат стоковно-парични работи.

5. Народната банка им дава краткорочни кредити на банките врз основа на мениците кои, во смисла на точка 4 од оваа одлука, може да ги купува преку банките без оглед на поединечната номинална вредност на тие меници, на времето на нивното држење по портфејот на банката и на преостанатото време до рокот на нивното втасување.

6. Купување на меници од одредбата под 1 и давање кредити на банките од одредбата под 2 точка 3 од оваа одлука, народната банка врши во височина до 20% од номиналната вредност на состојбата на вкупниот портфеј на тие меници што банката претходно ги есконтирала, а која состојба је претставува книговодствената состојба на тие меници кај банките, зголемена за износот на мениците што банката ги реесконтирала кај народната банка, по кои рокот за наплата не втасал.

Банките се должни да доставуваат месечни извештаи за користењето на примарната емисија и за меничниот портфеј, во смисла на став 1 од оваа точка. Тие извештаи банката ги поднесува до народната банка кај која ја користи примарната емисија, кај секое барање за користење на примарната емисија по тој основ, во рок од 8 дена по истекот на месецот за кој се поднесува извештај. Народната банка врз основа на тие извештаи ќе состави збирен извештај, кој најдоцна до 15-ти во месецот ќе ѝ го доставува на Народната банка на Југославија на образецот и на начинот што со упатства ги утврдува Народната банка на Југославија.

7. Како подлога за користење на примарната емисија по основ на точка 3 од оваа одлука не може да служи хартија од вредност што организацијата на здружен труд ја прибавила по основ на работа за која је користи примарната емисија преку кредити за селективни намени.

## III. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ПО ОСНОВ НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИ РАБОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕКТИВНИ НАМЕНИ

8. Народната банка на Југославија во 1988 година ќе обезбеди со давање краткорочни кредити на банките дел од примарната емисија да се користи за поддршка на остварувањето на селективните цели на монетарно-кредитната политика, врз основа на краткорочните кредити што банките им ги дале на организациите на здружен труд за намената од точка 4 на Одлуката за целите во 1988 година, и тоа за:

1) извоз на стоки и услуги и производство и подготвување на стоки и услуги за извоз;

2) заеднички програми за производство и извоз од значење за целата земја;

3) општествено организирано производство и залихи на определени земјоделски и прехранбени производи од домашно производство;

4) стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи од одредбата под 3 на оваа точка;

5) производство и залихи на вештачки ѓубрива од домашно производство.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат врз основа на дадени кредити на организациите на здружен труд ако тие кредити ги дале под условите од оваа одлука.

### 1. Кредити за кредитирање на работи на извоз на стоки и услуги

9. Кредитите за кредитирање на работи на извоз на стоки и услуги (точка 8 одредба под 1) банките можат да ги користат за:

1) кредитирање на извозот на стоки и услуги за готово;

2) кредитирање на извозот на стоки на комерцијален кредит;

3) кредитирање на извозот на стоки и услуги на кредит во земјите во развој;

4) кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит;

5) кредитирање на производството и подготвување на стоки и услуги за извоз;

6) кредитирање на подготвувањето на туристичките и угостителските организации на здружен труд за вршење на услуги на странски туристи;

7) кредитирање на производството и подготвување на стоки за извоз според договорни работи што се наплатуваат во готово, а кои ги финансира Меѓународната банка за обнова и развој, нејзините афилијации и ЕУРОФИ-МА;

8) кредитирање на побарувањата од Меѓународната банка за обнова и развој по основ на извршени и платени работи и вградена опрема по инвестициони програми во Југославија;

9) кредитирање на побарувањата чија наплата се одлага, во согласност со посебен сојузен закон.

10) Кредитите за кредитирање на извршен извоз на стоки и услуги за готово (точка 9 одредба под 1) банките можат да ги користат, и тоа:

1) во височина до 28% од износот на кредитот што организациите на здружен труд го користеле кај банката по основ на извоз на стоки и услуги чие плаќање е договорено во конвертибилни девизи или со увоз на стоки и услуги, под услов крајниот рок за враќање да не може да биде подолг од 60 дена;

2) во височина до 24% од износот на кредитот што организациите на здружен труд го користеле кај банката по основ на извоз на стоки и услуги по кој е договорен клириншки начин на плаќање, под услов крајниот рок за враќање да не може да биде подолг од 30 дена.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат по основ на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд врз основа на исправата за извршен извоз на стоки, што ја заверила царинарницата (извозна царинска декларација) и исправата за извршени услуги на странски нарачувачи (фактураситуација односно заклучница, договор со странскиот нарачувач од кој можат да се утврдат височината, динамиката и начинот на плаќање на извршените услуги, договор склучен меѓу домашна туристичко-патничка агенција и угостителско-хотелска организација на здружен труд за меѓусебните права и обврски во поглед на користењето кредит кај банката и друга документација од која може да се утврди износот на побарувањата од странство), како и друга извозна документација.

Царинската декларација од став 2 на оваа точка, во која се наведени две или повеќе организации на здружен труд – учеснички во извозната работа, се заменува со спецификација за користење на кредитот што ја заверува народната банка надлежна според седиштето на носителот на извозната работа, во онолку примероци колку што има учесници во извозната работа, и тоа со заверување на секој примерок покрај називот на учесникот на кој се однесува примерокот на спецификацијата. Таа спецификација, покрај другите битни елементи содржани во царинската декларација, содржи: попис на учесниците во таа извозна работа, износ на припаѓачкото девизно побарување и на динарската противвредност на секој учесник и клаузула дека царинската декларација наведена во спецификацијата е поништена и сторена неважечка за користење на кредитот.

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од оваа точка се издначуваат, во смисла на оваа одлука, и кредитите што банките ги даваат врз основа на договор за производство на опрема и бродови за извоз и договор за вршење на услуги во странство, и тоа:

1) до височината на вредноста на одделна завршена фаза, ако се договорот е предвидено плаќање по фази;

2) до височината на договорените аванси, ако со договорот е предвидено плаќање на аванс, под услов авансот да втасува во рокот од став 1 на оваа точка, почнувајќи од денот на давањето на кредитот од страна на банката и неговата наплата да е обезбедена.

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од став 1 на оваа точка се издначуваат и кредитите што банките им ги даваат на организациите на здружен труд за извоз на стоки и услуги на клириншкото подрачје по определени долгорочни меѓудржавни аранжамани, според списокот што го утврдил Сојузниот извршен совет, како и по работи на

долгорочна индустриска кооперација, со тоа што од становниште на височината на учеството на примарната емисија се применува одредбата под 1, а од становниште на роковите за користење на примарната емисија – одредбата под 2 на оваа точка.

Извозот што се остварува во рамките на долгорочна кооперација меѓу домашна организација на здружен труд и странски партнер, со пресметка преку контокорентна сметка, може да се кредитира само до височината на салдото на побарувањата на домашната организација на здружен труд по таа сметка.

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се подразбираат работите од член 57 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службени лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87).

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка почнуваат да течат од денот на извршеното царинење на стоките односно од денот на извршувањето на услугите, согласно со Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86 и 3/88) и со прописите донесени врз основа на тој закон.

Во рамките на рокот од став 1 на оваа точка, а во согласност со роковите за наплата на извозот на стоки и услуги што организациите на здружен труд ги договориле со странски купувачи, банките ќе го договараат враќањето на користените кредити од организациите на здружен труд во согласност со рокот за извршување на наплатата на побарувањата по основ на извозот. Во согласност со тоа, банките истовремено ќе вршат наплата од организациите на здружен труд и ќе ја враќаат користената примарна емисија за работи на извоз на стоки и услуги.

Под ден на наплатата од став 9 на оваа точка се подразбира, во смисла на Законот за девизното работење, денот кога девизите се уплатени во корист на сметката на банката овластена за работи со странство, односно денот кога е извршено царинење на стоките што се увезуваат кај надворешнотрговските работи кај кои извозот се наплатува со увоз на стоки и услуги. Ако на организацијата на здружен труд ѝ е одобрено држење на девизи во странство, како ден на наплатата се смета денот кога износот на девизи е одобрен на сметката на организацијата на здружен труд во странство.

Крајниот рок за враќање на користената примарна емисија, во смисла на ст. 9 и 10 од оваа точка, не може да биде подолг од седум дена од денот кога е извршена наплата на побарувањата од странство, со тоа што тој краен рок не може да биде подолг од рокот од став 1 на оваа точка.

11. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки на комерцијален кредит (точка 9 одредба под 2) банките можат да ги користат во височина до 23% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд врз основа на исправите за извршен извоз на стоки што ги заверила царинарницата, договорите со странските купувачи од кои можат да се утврдат видот на стоките што се извезуваат, динамиката на тој извоз, роковите и начинот на враќање на комерцијалниот кредит и соодветните хартии од вредност – ако со договорите со странските купувачи такви хартии се предвидени, под услов користењето на кредитот од примарната емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сервиска опрема, 18 месеци за извоз на трајни потрошни блага и шест месеци за извоз на други стоки.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат и за краткорочно кредитирање на извозот во рамките на кредитни аранжамани склучени со банки од земјите во кои стоките се извезуваат.

Одредбите на точка 10 став 3 и ст. 9 до 11 од оваа одлука се однесуваат и на давање кредити од оваа точка.

12. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки и услуги на кредит во земјите во развој (точка 9 одредба под 3) банките можат да ги користат во височина до 31% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд врз основа на исправите за извршен извоз на стоки што ги заверила царинарницата, договорите со странските купувачи од кои можат да се утврдат видот на стоките што се извезуваат, динамиката на тој извоз, роковите и начинот на враќање на тој кредит и соодветните хартии од вредност, ако со договорите со странските купувачи такви хартии се предвидени, под услов користењето на кредитот од примарната емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на сервиска опрема,

18 месеци за извоз на потрајни потрошни блага и шест месеци за извоз на други стоки и за извоз на услуги.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат и за кредитирање на извозот на стоки и услуги во земјите во развој што се врши во рамките на краткорочни кредитни аранжмани склучени со банки од тие земји.

Одредбите на точка 10 став 3 и ст. 9 до 11 од оваа одлука се однесуваат и на давањето кредити од оваа точка.

13. Кредитите за кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит (точка 9 одредба под 4), банките можат да ги користат во височина до 27% од износот на побарувањата по кредитите што за таа намена им ги дале од својот кредитен потенцијал на домашните извозници, а што втасуваат во рок до 24 месеци, почнувајќи од денот на давањето на кредитот на банката од страна на народната банка.

За користење на кредитите од став 1 на оваа точка банките поднесуваат до народната банка спецификација на договорите по кредитите што претставуваат основ за користење на кредити кај народната банка, со преглед на отплатите што втасуваат во рок до 24 месеци и со амортизацискиот план кој го содржи вкупниот износ на дадениот кредит од кредитниот потенцијал на банката, втасувањето на секоја отплата и крајниот рок за враќање на кредитот.

Кредити за намените од оваа точка може да користи и Воениот сервис во височина до 55% од износот на побарувањата по кредитите дадени на организациите на здружен труд што произвеле вооружување и воена опрема и воените установи, ако тоа кредитирање се однесува на извршување на меѓународни обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

14. Кредитите за кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит (точка 9 одредба под 4) може да ги користи и Југословенската банка заради дополнително кредитирање на банките за овие намени, и тоа во височина до 65% од износот на побарувањата по кредитите што за тие намени им ги дала на банките, а што втасуваат во рок до 36 месеци од денот на давањето кредит на Југословенската банка од страна на народната банка.

За користење на кредитите од став 1 на оваа точка Југословенската банка ѝ поднесува на народната банка спецификација на договорите по банки, со преглед на отплатите што втасуваат во рок до 36 месеци и со амортизацискиот план кој го содржи вкупниот износ на одобрени кредити, втасувањето на секоја отплата и крајниот рок за враќање на кредитот.

15. Кредитите за кредитирање на производството и подготвувањето на стоки и услуги за извоз (точка 9 одредба под 5) банките можат да ги користат во височина до 16% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд со рок за враќање до три месеци, под услов кредит за овие намени да е даден во височина до 80% од динарската противвредност на договорената извозна работа.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат врз основа на кредитите дадени на организациите на здружен труд – производителите на стоки и услуги за извоз, врз основа на пријавите за склучен договор за извозни работи што ги заверила надлежната народна банка – кога производителот на стоки за извоз е непосреден извозник, односно врз основа на договорот склучен со извозникот кој претходно склучил договор со странскиот нарачувач – кога производителот на стоки не е непосреден извозник.

По исклучок од став 2 на оваа точка, за работите за кои однапред не се склучуваат договори за извозни работи, кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат и врз основа на друга документација со која се обезбедува дека кредитираните стоки и услуги ќе бидат навистина извезени. Под друга документација, во смисла на оваа одредба, се сметаат: податоците за извозот извршен во претходната година, планот за извоз во идната година и извештаите за тој извоз извршен во претходното тримесечје.

Покрај оваа документација што банките задолжително ја поднесуваат, народната банка може, по потреба, да бара од банката да ѝ поднесе и друга документација со која се докажуваат трошоците, структурата, обемот и дина-

миката на вложувањата во производството и подготвувањето на стоки и услуги за извоз.

Рокот за враќање на кредитите од оваа точка може да се договори во траење подолго од три месеци, но не подолго од рокот на технолошкото траење на процесот на производство, односно подготвување на стоките за извоз, со тоа што вкупниот рок за враќање на кредитите може да изнесува, и тоа:

1) до шест месеци – ако технолошкиот процес на производство односно подготвувањето на стоки за извоз трае подолго од три месеци;

2) до дванаесет месеци – ако е во прашање производство на крупна опрема и бродови и поголеми контингенти, односно серии на опрема и други стоки чиј технолошки процес на производство трае подолго од шест месеци.

По исклучок од став 5 одредба под 2) на оваа точка, рокот за враќање на кредитот може да се договори во траење до 18 месеци ако е во прашање производство на крупна опрема и бродови од над 2.000 компензирани бруто регистарски тони, чиј технолошки процес на производство трае подолго од 18 месеци.

Кредити од став 1 на оваа точка може да користи и Воениот сервис, ако претходно ѝ дал кредит на организацијата на здружен труд за производство и за подготвување на извоз на вооружување и воена опрема.

Банките се должни да обезбедат строго наменско користење на кредитите од оваа точка, во функција на зголемување на извозот на стоки и услуги. За таа цел, банките се должни, при отплатата на кредитите за намените од оваа точка, а најдоцна во рок до 30 дена од денот на отплатата на кредитот, односно од денот на извршениот извоз, ако кредитот за овие намени се враќа пред договорениот рок за извоз, да прибават од корисникот на кредитот доказ дека се извезени стоките за чие производство и подготвување е користен кредитот што се отплатува. Како доказ се сметаат и соодветните царински декларации односно спецификациите од став 3 на точка 10 од оваа одлука.

По исклучок од одредбата на став 8 од оваа точка, ако првобитно утврдената динамика на извозот е променета и таа промена е прифатена во народната банка, рокот до 30 дена за поднесување на докази дека се извезени стоките за чие производство и подготвување е користен кредит за намените од оваа точка почнува од денот на новиот рок за извоз. Банките се должни од корисникот на кредитот да прибават доказ дека извозот е реализиран, а како доказ се сметаат соодветните царински декларации односно спецификациите од став 3 на точка 10 од оваа одлука, договорот со странскиот купувач за одлагање на рокот за извоз и потврдата на народната банка дека одлагањето на рокот за извоз е прифатено.

Рокот од став 8 на оваа точка може да се продолжи за уште 30 дена ако кредитот за производство и подготвување за извоз е користен врз основа на договор со странскиот нарачувач, по кој странскиот нарачувач дополнително се откажал, односно го откажал преземањето на готовите производи и услуги по порано договорената извозна работа. Во тој период, до вкупно 60 дена, извозникот е должен да обезбеди друг странски купувач и да ги извезе стоките за чие производство и подготвување е користен кредитот. Банките се должни од корисникот да прибават доказ дека извозот е реализиран, а како доказ се сметаат соодветните царински декларации односно спецификациите од став 3 на точка 10 од оваа одлука и договорот со новиот странски купувач.

16. За користење на кредит според одредбите на став 3 од точка 13 и став 7 точка 15 на оваа одлука, Воениот сервис е должен да обезбеди, покрај наведената документација во став 2 точка 13 и став 2 односно став 3 точка 15 доказ дека Сојузниот извршен совет, во согласност со член 50 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, оценил дека кредитираната работа се однесува на извршување на меѓународни обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

17. Кредитите за кредитирање на подготвувањето за вршење на туристички услуги на странски туристи (точка 9 одредба под 6) банките можат да ги користат во височина до 23% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд со рок на враќање до три месеци.

По исклучок од став 1 на оваа точка, рокот за враќање на кредитите може да се договори во траење подолго од три месеци, со тоа што крајниот рок за враќање на кредитите може да изнесува:

- за кредитите дадени во декември – до седум месеци;
- за кредитите дадени во јануари – до шест месеци;
- за кредитите дадени во февруари, март и октомври – до пет месеци;
- за кредитите дадени во април и ноември – до четири месеци.

Кредитите од ст. 1 и 2 на оваа точка банките можат да ги користат само врз основа на кредитите што за таа намена им ги даде на туристичките и угостителските организации на здружен труд, и тоа: врз основа на договори склучени со странски нарачувачи, непосредно или со посредство на домашна туристичко-патничка агенција или на други исправи од кои се гледа дека кредитираното подготвување на туристички услуги ќе се реализира со вршење услуги на странски туристи.

Кредитите за намени од оваа точка банките не можат да ги користат за реконструкција, адаптација и проширување на самите сместувачки капацитети – угостителски објекти.

18. Кредитите за кредитирање на производство и подготвувањето на стоки за извоз по договорени работи што се наплатуваат во готово а што ги финансира Меѓународната банка за обнова и развој, нејзините афилијации и ЕУ-РОФИМА (точка 9 одредба под 7) банките можат да ги користат во височина до 19% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги даде на организациите на здружен труд врз основа на договор со странски купувач и доказ дека договорената работа је финансира меѓународна финансиска организација, под услов рокот за враќање на дадените кредити да не е подолг од две години.

Одредбите на став 8 точка 15 на оваа одлука се применуваат и на кредитите од оваа точка.

19. Кредитите за кредитирање на побарувањата од Меѓународната банка за обнова и развој по основ на извршени и платени работи и вградена опрема по инвестициони програми во Социјалистичка Федеративна Република Југославија што делумно се финансираат од средства на Меѓународната банка за обнова и развој (точка 9 одредба под 8) банките можат да ги користат во височина до 31% од состојбата на кредитите што им ги даде на организациите на здружен труд – инвеститори, и тоа врз основа на соодветни исправи со кои се докажува дека работите и опремата се платени и дека работата је финансира Меѓународната банка за обнова и развој, под услов рокот за враќање на кредитите да не е подолг од три месеци, почнувајќи од денот на користењето на кредитите кај народната банка.

20. Кредитите за кредитирање на побарувањата чија наплата е одложена во согласност со посебен сојузен закон (точка 9 одредба под 9) банките можат да ги користат во височина до 28% од состојбата на кредитите што им ги даде на организациите на здружен труд по тој основ, на начинот и под условите што се утврдени со посебен сојузен закон.

Одредбите на точка 10 ст. 9 до 11 на оваа одлука се однесуваат и на давањето кредити од оваа точка.

## 2. Кредити за кредитирање на заеднички програми за производство и извоз од значење за целата земја

21. Кредитите за кредитирање на извозот што се реализира во рамките на заеднички програми за производство и извоз на определени производи односно групи производи што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет на предлог од Стопанската комора на Југославија (точка 8 одредба под 2) банките можат да ги користат во височина до 28% од состојбата на кредитите што им ги даде на организациите на здружен труд за тие намени, а чие плаќање е договорено во конвертибилни девизи, под услов крајниот рок за враќање на дадените кредити да не е подолг од 60 дена.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат врз основа на исправата за извршен извоз на стоки, заверена од царинарницата (извозна царинска декларација), и друга документација со која се докажува дека е во прашање извоз на определени производи што Сојузниот извршен совет ги распоредил во заедничката програма за производство и извоз од значење за целата земја.

22. Кредитите за кредитирање на производството и подготвувањето што се реализира во рамките на заеднички програми за производство и извоз на определени производи односно групи производи, што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет на предлог од Стопанската комора на Југославија (точка 8 одредба под 2), банките можат да ги користат во височина до 28% под услов производството и подготвувањето да се вршат за извоз чија наплата е договорена во рок до 30 дена, а во височина до 22% под услов наплатата на извозот да е договорена во рок подолг од 30 дена.

По исклучок од став 1 на оваа точка, банките можат да користат кредит од примарната емисија во височина до 28% и за кредитирање на производството и подготвувањето што се реализира во рамките на заеднички програми, а чиј извоз се врши во прекуокеанските земји чија наплата е договорена до 90 дена.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат врз подлога на кредитите што за тие намени им ги даде на организациите на здружен труд – производители на определени производи односно групи производи, и тоа врз основа на пријавите за склучен договор за извозни работи заверен од надлежната народна банка и актот на Сојузниот извршен совет со кој се докажува дека е во прашање производство, подготовка за извоз и извоз на производство и извоз од значење за целата земја, кога производителот на стоките за извоз е и непосреден извозник, и врз основа на договорот склучен со извозникот кој претходно склучил договор со странските нарачувачи за стоките што треба да ги извезе, кога производителот на стоките за извоз не е непосреден извозник.

Покрај оваа документација, народната банка, по потреба, може да бара од банката да поднесе и друга документација со која се докажуваат трошоците, структурата, обемот и динамиката на вложувањата во тоа производство.

Рокот за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка не може да биде подолг од три месеци.

По исклучок од став 5 на оваа точка, рокот за враќање на кредитите од став 1 на оваа точка може да се договори во траење подолго од три месеци, во согласност со рокот на траењето на производството односно подготовката, со тоа што рокот на траењето не може да биде подолг:

- 1) од шест месеци – ако технолошкиот процес на производство на стоките за извоз трае подолго од три месеци;
- 2) од 12 месеци – ако е во прашање производство на крупна опрема и бродови и поголеми контингенти односно серии на опрема и други стоки чиј циклус на производство трае подолго од шест месеци.

По исклучок од став 6 одредба под 2 на оваа точка, рокот за враќање на кредитите може да се договори во траење до 18 месеци ако е во прашање производство на крупна опрема и бродови од над 2.000 компензирани бруто регистарски тони, чиј технолошки процес трае подолго од 18 месеци.

Одредбите на ст. 8 до 10 од точка 15 на оваа одлука се применуваат и на кредитите од оваа точка.

## 3. Кредити за кредитирање на општествено организираното производство и залихите на определени земјоделски и прехранбени производи од домашно производство

23. Кредитите за кредитирање на општествено организираното производство и залихите на определени земјоделски и прехранбени производи (точка 8 одредба под 3), банките можат да ги користат за:

- 1) кредитирање на производството на пченица, оризова арпа, пченка, шеќерна репка, маслодајни култури и тутун;
- 2) кредитирање на одгледувањето на расен приплоден подмладок во сточарството (говеда, свињи и овци);
- 3) кредитирање на гоеењето на добиток (говеда, свињи, овци), живина, риби и производството на млеко;
- 4) кредитирање на сезонски залихи на пченица, оризова арпа односно ориз, пченка, маслодајни култури, сурво масло, шеќерна репка, шеќер и тутун;
- 5) кредитирање на сезонски залихи на трепзно грозје и јаболка во ладилници, залихи на вино во винарски подруми во општествениот сектор, залихи на месо во ладилници и залихи на млечни преработки (вклучувајќи и млеко во прав).

Давањето кредити на банките за намените од став 1 одредби под 1, 2 и 3 од оваа точка народните банки ќе го условуваат со обврска на банките да обезбедат при давањето кредити на организациите на здружен труд за тие намени да се исклучи можноста за двојно кредитирање во случаите во кои кредитирањето на тие намени е обезбедено врз основа на здружување на труд и средства во смисла на точка 27 од оваа одлука.

Давањето кредити на банките за намените од став 1 одредби под 4 и 5 од оваа точка, народните банки ќе го условуваат со обврска на банките при давањето кредити за тие намени, ако кај иста банка се наоѓаат корисниците на кредити за производство и за залихи на определени земјоделско-прехранбени производи, да обезбедуваат истовремено враќање на користените кредити за производство на производите од кои се формираат тие залихи. Обврската за враќање на користените кредити за производство на производите од кои се формираат тие залихи се однесува и на корисниците на кредитите кои наведените кредити ги користат кај две или повеќе банки.

24. Кредитите за кредитирање на општествено организираното производство на пченица (меркантилна и семенска), пченка (меркантилна и семенска), оризова арпа, сончоглед (меркантилен и семенски), соја, маслодајна репка, маслинки, шеќерна репка и тутун (точка 23 одредба под 1) банките можат да ги користат во височина до 23% од состојбата на кредитите што за тоа производство им ги дале на организациите на здружен труд, врз основа на самоуправна спогодба односно договор за производство и испорака, склучени со организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка или доработка на тие производи и врз основа на договори склучени со дирекцијата односно со друга организација за резерви на прехранбени производи за производство на меркантилна пченица, а најмногу во височина до 23% од вредноста на договореното производство, намалена за износот на примените средства по основ на здружување, во смисла на точка 27 од оваа одлука.

По исклучок од став 1 на оваа точка за кредитирање на општествено организираното производство, за вложувања во пролетната сеидба во 1988 година и дохранување на пченицата и маслодајната репка, кредитите од примарната емисија банките можат да ги користат во височина до 50% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд, а најмногу во височина до 50% од вредноста на договореното производство, намалена за износот на примените средства по основ на здружување, во смисла на точка 27 од оваа одлука.

Роковите за враќање на кредитите од ст. 1 и 2 на оваа точка не можат да бидат подолги од 12 месеци, почнувајќи од денот на почетокот на нивното користење, и не можат да надминуваат: – за маслодајна репка 31 јули, за сончоглед и соја – 31 октомври, за маслинки – 31 декември, за оризова арпа – 30 ноември, за пченка – 15 декември и за шеќерна репа – 31 декември 1988 година, за тутун 31 март 1989 година, за пченица од родот на 1987/88 година – 15 август 1988 година, а за пченица од родот на 1988/89 година – 15 август 1989 година.

Кредитите за кредитирање на производството на семенска пченица, семенски сончоглед и семенска пченка банките можат да ги користат кај народната банка врз основа на самоуправна спогодба односно договори за производство и испорака, склучени меѓу производителските организации на здружен труд и организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка односно доработка и промет на тие производи.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат врз основа на кредитите што им ги дале на организациите на здружен труд за договорено производство на определени земјоделски производи во општествениот сектор на земјоделството и за производство на здружените земјоделски производители за производство во кооперација со индивидуални производители.

25. Кредитите за кредитирање на одгледувањето на расен приплоден подмладок во сточарството (говеда, свињи и овци) – (точка 23 одредба под 2), банките можат да ги користат во височина до 15% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд, а најмногу до 15% од книговодствената вредност на приплодниот подмладок во сточарството, на-

малена за износот на примените средства по основ на здружување, во смисла на точка 27 од оваа одлука.

По исклучок, за кредитирање на одгледувањето на расен приплоден подмладок, во сточарството (говеда, свињи и овци), а врзано со подобрувањето на економската положба на сточарското производство, кредитите од примарната емисија банките можат да ги користат во височина до 50% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд, а најмногу до 50% од книговодствената вредност на приплодниот подмладок во сточарството намалена за износот на примените средства по основ на здружување, во смисла на точка 27 од оваа одлука.

Под организации на здружен труд од ст. 1 и 2 на оваа точка се подразбираат организациите на здружен труд и здружните организации што се регистрирани за одгледување на расен приплоден подмладок во сточарството во сопствените објекти и во објектите на индивидуалните земјоделски производители.

Роковите на враќање на кредитите од ст. 1 и 2 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на кредитите, не можат да бидат подолги од 18 месеци за одгледување на говеда, 10 месеци за одгледување на овци и 7 месеци за одгледување на свињи.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат кај народната банка врз основа на договорот за кредит што банката ѝ го дала на организацијата на здружен труд, договорот за одгледување на расен приплоден подмладок склучен меѓу организацијата на здружен труд – одгледувач и организацијата на здружен труд што ги презема приплодните грла во своето основно стадо односно изводите од регистарот и матичните книги за одгледувањето на приплоден подмладок. Договорите односно изводите од регистарот и матичните книги мораат да бидат заверени од страна на сопствената зоотехничка служба и од надлежната регионална односно републичка селекциска служба. За таа цел банките се должни на надлежната народна банка да ѝ доставуваат месечен извештај за бројот на грла заведени во регистарот, односно во матичната книга, односно за бројот на грла преведени во основното стадо.

26. Кредитите за кредитирање на гоеење на добиток (говеда, свињи и овци), гоеење на живина (пилиња, гуски, пајки и мисирки), гоеење на риби и производство на млеко (точка 23 одредба под 3) банките можат да ги користат во височина до 15% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд, а најмногу до 15% од вредноста на договореното производство, намалена за износот на примените средства по основ на здружување, во смисла на точка 27 на оваа одлука.

По исклучок, за кредитирање на гоеење на добиток (говеда, свињи и овци), гоеење на живина (пилиња, гуски, пајки и мисирки), гоеење на риби и производство на млеко, а во врска со подобрувањето на економската положба на сточарското производство, кредити од примарната емисија банките можат да користат во височина до 50% од состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на организациите на здружен труд, а најмногу до 50% од вредноста на договореното производство, намалена за износот на примените средства по основ на здружување, во смисла на точка 27 на оваа одлука.

Роковите за враќање на кредитите од ст. 1 и 2 на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на кредитот, не можат да бидат подолги од: 12 месеци – за гоеење на говеда, 6 месеци – за гоеење на свињи и овци, 3 месеци – за гоеење на живина, 6 месеци – за гоеење на риби и еден месец и за производството на млеко.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат кај народната банка врз основа на самоуправни спогодби односно договори за производство и испорака, склучени меѓу производителски организации на здружен труд и организации на здружен труд кои се занимаваат со преработка и промет на тие производи.

Одредбата на точка 24 став 5 од оваа одлука се однесува и на кредитите од оваа точка.

27. Кредитите од точ. 24, 25 и 26 на оваа одлука банките можат да ги користат и врз основа на кредити дадени на организации на здружен труд кои здружиле труд и средства врз доходовни односи, односно кои здружиле средства во определени стоковно-парични работи, под услов таквото здружување на средства да е регулирано со



самоуправна спогодба односно договор за производство и испорака скилучени пред почетокот на производството.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат само ако од договорот и другата документација може да се утврди дека кај организацијата на здружен труд која кај банката користи кредити од точ. 24, 25 и 26 на оваа одлука основната за користење на тие кредити е намалена за износот на здружените средства. Народната банка кај која се користи кредитот, во смисла на став 1 од оваа точка, е должна за тоа да ја извести народната банка на чие подрачје се наоѓа производителската организација на здружен труд со која е договорено здружувањето на средства.

28. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи на определени земјоделски и прехранбени производи од родот 1988 година (точка 23 одредба под 4) банките можат да ги користат, и то: за залихи на пченица и оризова арпа, односно ориз, во височина до 42%, за залихи на маслодајни култури (сончоглед, соја, маслена репка, маслинки и семки од тикви), сурово масло за јадење, пченка, шеќерна репка, шеќер и тутун – од височина до 35% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги дала на организациите на здружен труд.

Корисници на кредитите од став 1 на оваа точка можат да бидат:

1) за залихи на меркантилна пченица – житомелнички организации на здружен труд, како и земјоделски задруги и кои во својот состав имаат мелници;

2) за залихи на меркантилна пченка – организации на здружен труд кои се занимаваат со одгледување на расен приплоден подмладок во сточарството, со гоеење на добиток, живина и риби, како и со индустриска преработка односно доработка на пченка;

3) за други залихи – организации на здружен труд кои се занимаваат со преработка односно со доработка и промет на големо на тие производи.

Организациите на здружен труд кои се занимаваат со примарно производство на основни земјоделски производи од став 1 на оваа точка не можат да бидат корисници на кредити од примарната емисија за залихи на тие производи.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат под услов со договорот за кредит со организациите на здружен труд да е предвидено враќање на кредитот во согласност со динамиката на потрошокот или со реализацијата на залихите, што мора да биде во согласност со реалните потреби на единствениот југословенски пазар. Банките кои користат кредити од став 1 на оваа точка се должни со организациите на здружен труд да ја договорат нивната обврска динамиката на потрошокот односно реализацијата на залихите да ја усогласуваат со потребите на единствениот југословенски пазар, со тоа што крајните рокови за враќање на кредитот, сметајќи од денот на почетокот на користењето на секоја транша на кредитот, да не се подолги:

1) од 12 месеци – за залихите на пченица, оризова арпа односно ориз, пченка, маслодајни култури, односно сурово масло и шеќерна репка и шеќер и да не го преминуваат: за пченица – 31 јули, маслодајни култури, односно сурово масло – 30 септември, оризова арпа – ориз, пченка и шеќерна репка–шеќер – 31 октомври 1989 година;

2) од осум месеци – за залихите на семенска пченица, семенски сончоглед и семенска пченка и да не преминуваат: за пченица – 31 јануари, а за пченка и семенски сончоглед – 31 мај 1989 година;

3) од 15 месеци – за залихите на тутун и да не го преминуваат 31 мај 1990 година.

Одредбата на точка 24 став 4 од оваа одлука се однесува и на кредитите за кредитирање на залихи на семенска пченица, семенски сончоглед и семенска пченка од оваа точка.

29. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, залихи на вино во винарските визби од општествениот сектор, залихи на месо во ладилници и залихи на млечни преработки (вклучувајќи и млеко во прав) – (точка 23 одредба под 5), банките можат да ги користат во височина до 15% од состојбата на кредитите што за тие залихи им ги дала на организациите на здружен труд, а најмногу до 15% од вредноста на кредитираните залихи.

Роките за враќање на кредитите од став 1 на оваа

точка, сметајќи од денот на почетокот на користењето на кредитот, не можат да бидат подолги:

1) од шест месеци – за залихите на трпезно грозје и јаболка во ладилници, со тоа што да не го преминуваат 30 април 1989 година;

2) од 12 месеци – за залихите на вино во винарските визби од општествениот сектор, со тоа што да не го преминуваат 31 октомври 1989 година;

3) од три месеци – за залихите на месо во ладилници и за залихите на млеко и млечни преработки (вклучувајќи и млеко во прав).

Корисници на кредитите од став 1 на оваа точка можат да бидат:

1) за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници – производителски организации на здружен труд и организации кои се занимаваат со промет на тие производи на големо, за количествата складирани во ладилници;

2) за залихи на вино – организации на здружен труд кои се занимаваат со производство на вино;

3) за залихи на млечни производи – организации на здружен труд кои се занимаваат со преработка на млеко во млечни производи;

4) за залихи на месо во ладилници – организации на здружен труд на кланичната индустрија односно организации на здружен труд кои се занимаваат со промет на месо на големо.

Под залихи на вино што можат да бидат предмет на кредитирање, во смисла на оваа точка, се подразбираат залихите на вино произведено во согласност со прописите на републиките и автономните покраини.

Под залихи на млечни производи што можат да бидат предмет на кредитирање, во смисла на оваа точка, се подразбираат залихите што по својот квалитет одговараат на пропишаните стандарди.

На кредитите од оваа точка се применуваат одредбите на точка 28 став 4 од оваа одлука, што се однесуваат на обврската за враќање на кредитите во согласност со динамиката на потрошокот и со реализацијата на залихите.

30. За кредитите за кредитирање на општествено организирано производство и на залихи на земјоделски и прехранбени производи, покрај документацијата од точ. 24 до 29 на оваа одлука, банките и ги доставуваат на народната банка:

1) договорите за кредитите што банката им ги дала на организациите на здружен труд, посебно за секој вид производство, одгледување и гоеење односно залихи, со преглед на договорената динамика на отплатувањето на кредитите;

2) фактурите и другите исправи или изводи од книговодствената состојба на крајот од претходната декада за количеството и вредноста на залихите за кои се користат кредитите од точ. 28 и 29 на оваа одлука.

Банките можат да бараат од организациите на здружен труд и друга документација од која со сигурност може да се утврди дека дадените кредити се користат наменски и дека во секое време користењето на тие кредити е покриено со соодветна вредност на производството односно на залихите на определени земјоделски и прехранбени производи.

31. Пресметката на вредноста на производството и на залихите на земјоделски и прехранбени производи, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во краткорочното кредитирање на производството односно залихите, по оваа одлука, ќе се врши во согласност со одредбите на точка 5.2, втор дел на оддел IV од Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85).

#### 4. Кредити за кредитирање на формирањето на стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи

32. Кредитите за кредитирање на формирањето на стоковни резерви на земјоделски и прехранбени производи од домашно производство (точка 8 одредба под 4), што се формираат на ниво на општествено-политички заедници, во смисла на Законот за основите на системот на стоковните резерви и за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/84 и 34/86), банките можат да ги користат, и тоа: за резерви на меркантилна пченица – во височина до 42%, за резерви на сурово масло за јадење, меркантилна пченка и шеќер – во височина до 35%, а за резерви на други земјоделско-прехранбени производи од ова одлука – во височина до 19% од состојбата

на кредитите што за таа намена им ги даде на организациони на здружен труд односно на други општествени правни лица кај кои се формираат тие резерви.

Рокот за враќање на кредитите од став 1 на ова точка не може да биде подолг од 12 месеци, сметајќи од денот на користењето на секој поединечен износ – транша на одобриениот кредит.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат врз основа на следните исправи што и ги доставуваат на народната банка, и тоа:

1) договорите за кредитите што банката им ги дала на организациони на здружен труд односно на други општествени правни лица кај кои се формираат резерви;

2) договорот за складирање на стоковни резерви склучен меѓу корисникот на кредитот и складиштарот во кој, покрај другото, е предвидена и обврска за складиштарот да му дава на корисникот на кредитот месечно податоци за состојбата на складираните производи;

3) фактурите и другите исправи со кои се докажуваат количеството и вредноста на кредитираните стоковни резерви.

Пресметката на вредноста на земјоделските и прехранбените производи, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во кредитите од оваа точка, ќе се врши по цените од точка 31 на оваа одлука.

### 5. Кредити за кредитирање на производство и залихи на вештачки ѓубрива од домашно производство

33. Кредитите за кредитирање на производство и залихи на вештачки ѓубрива (точка 8 одредба под 5) банките можат да ги користат за:

1) кредитирање на производство на вештачки ѓубрива;

2) кредитирање на сезонски залихи на вештачки ѓубрива.

34. Кредитите за кредитирање на производство на вештачки ѓубрива (точка 33 одредба под 1) банките можат да ги користат во височина до 15% од состојбата на кредитите што им ги даде на организациони на здружен труд за таа намена, со тоа што состојбата на тие кредити да не може да ја надминува вкупната вредност на суровините потребни за производство на вештачки ѓубрива наменети за домашна потрошувачка во земјоделството. Рокот за користење на кредитите од оваа точка не може да биде подолг од 30 дена, почнувајќи од денот на користењето на средствата по овој основ.

35. Кредитите за кредитирање на сезонски залихи на вештачки ѓубрива (точка 33 одредба под 2) банките можат да ги користат во височина до 25% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги даде на организациони на здружен труд – производители на вештачко ѓубриво, и тоа од 1 јуни од 31 август 1988 година и од 1 декември 1988 до 28 февруари 1988 година. Рокот за користење на кредитите од оваа точка почнува на 1 јуни 1988 година односно на 1 декември 1988 година, а ќе трае, зависно од динамиката на формирањето и реализацијата на сезонските залихи на вештачки ѓубрива, најмногу до 90 дена, со тоа што да не може да го преминува 31 август 1988 година односно 28 февруари 1989 година.

Кредитите од точ. 34 и 35 на оваа одлука банките можат да ги користат врз основа на следните исправи што и ги доставуваат на народната банка, и тоа:

1) планот за производство на вештачки ѓубрива за определен временски период, заверен од самоуправните органи на организациите на здружен труд – производители на вештачки ѓубрива;

2) изводот од книговодствената состојба за количеството и вредноста на залихите на вештачки ѓубрива за кои се користат кредитите;

3) другата вообичаена документација од која со сигурност може да се утврди дека дадените кредити се користат наменски и дека во секое време користењето на тие кредити е покриено со соодветна вредност на производството односно залихите на вештачки ѓубрива.

Пресметката на вредноста на производството и залихите на вештачки ѓубрива заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија во кредитите за производство односно залихите на вештачки ѓубрива ќе се врши по цените што, врз основа на одлука на Сојузниот извршен совет за давањето согласност на цените на определени производи, со свое решение за давање согласност

и донесува Сојузниот завод за цени, не сметајќи го износот на регресот што се плаќа во согласност со прописите.

### IV. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ПОДЛОГА НА КРЕДИТИ ДАДЕНИ НА ГРАЃАНИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ

36. Примарната емисија во 1988 година ќе се користи и за давање кредити на банките врз подлога на кредитите што банките им ги даваат на граѓаните за купување и изградба на станови и за изградба, купување и опремување на занаетчиски работилници, земјоделски деловни објекти и на други деловни објекти за вршење на редовна дејност на граѓаните врз основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и девизни штедни влогови.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките можат да ги користат во височина до 15% од износот на дадените кредити на граѓаните во 1988 година, под услов банките тие кредити да им ги даде врз основа на документацијата за извршувањето на тие работи и готовинските исплати да не се поголеми од 10% од износот на дадените кредити за намените од тој став.

Кредитите од став 1 на оваа точка им се даваат на банките со рок за враќање до 24 месеци, сметајќи од денот на поднесувањето на прегледот на кредитите дадени на граѓаните, во смисла на став 4 од оваа точка.

Кредитите од оваа точка банките можат да ги користат врз основа на прегледот на кредитите дадени на граѓаните за намените од став 1 на оваа точка, одвоено за станбена изградба и за купување на станови, а одвоено за унапредување на стопанската дејност. Во тие прегледи банките ги даваат податоците за книговодствената состојба на кредитите на крајот од претходниот месец, за износот на дадените кредити на граѓаните во месецот за кој се дава прегледот, за вкупниот износ на продадените девизи на банката во странска валута и за динарската противвредност на денот на продажбата. Овој преглед банките се должни да го доставуваат до 10-ти во месецот за претходниот месец. На барање од народната банка, банките поднесуваат и друга потребна документација.

Народната банка на Југославија ќе ги пропише образецот и постапката за поднесување на прегледите од став 4 на оваа точка.

### V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

37. За да се обезбеди контрола на наменското користење на кредитите за залихи на определени производи од точ. 28 и 29, како и за стоковни резерви од точка 32 на оваа одлука, банките ќе ги доставуваат на народната банка кај која користат кредити за тие намени извештај за состојбата и вредноста на кредитираните залихи и резерви. Тие извештај банките ќе ги доставуваат до 10-ти во месецот за претходниот месец.

Народната банка, врз основа на извештаите од став 1 на оваа точка и усогласените податоци од тие извештаји со своите евиденции, ќе составува збирни извештаји кои најдоцна до 15-ти во месецот ќе ги доставува на Народната банка на Југославија.

Извештајот од став 1 и збирниот извештај од став 2 на оваа точка се составуваат на обрасците и на начинот што ќе ги пропише Народната банка на Југославија.

38. Народните банки ќе им даваат на банките пласмани од примарната емисија за намените од оваа одлука под услов тие банки на кредитите од примарната емисија, што им ги даваат на организациони на здружен труд и на други корисници, да наплатуваат камата најмногу по каматните стапки на Народната банка на Југославија на пласманите од примарната емисија, зголемени до два процентни поени.

Одредбите на став 1 од оваа точка не се применуваат на Југословенската банка.

### VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

39. Пресметувањето на динарската противвредност на странските средства за плаќање и на странските хартии од вредност, заради утврдување на височината на учеството на примарната емисија, во смисла на оваа одлука, ќе се врши, и тоа:

1) за наплатување во конвертибилна валута – по продажниот курс утврден на претпоследниот меѓубанкарски



состанок на единствениот девизен пазар во месецот што му претходи на месецот во кој е извршен извозот;

2) во клириншкиот платен промет – со примена на прописаниот курс за пресметување на наплатата.

40. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 21  
17 март 1988 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите,  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

## 261.

Врз основа на член 16 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД СТРАНА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Во Одлуката за купување на определени хартии од вредност од страна на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/83, 66/84, 19/86 и 87/87) во точка 2 бројот: „30“ се заменува со бројот: „60“.

2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука се однесува само на благајничките записи запишани по влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 27  
17 март 1988 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите,  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

## 262.

Врз основа на член 64а став 1 точка 3 и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ НАД ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО ВО 1988 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на порастот на кредитите и другите пласмани на банките над определено ниво во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/87, 10/88, 12/88 и 18/88) во точка 1 став 2 во одредба под 1) по зборовите: „стоки и услуги“ се става знакот точка и запирка, а текстот до крајот се брише.

Во одредбата под 3 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „на пласманите за увоз на нафта, природен гас и јаглен за коксирање, на пласманите за подготвување на туристичките и угостителските организации за вршење услуги на странски туристи и на пласманите на

самоуправните интересни заедници за здравствена заштита за тековна ликвидност“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 31  
17 март 1988 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите,  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

## 263.

Врз основа на член 32, член 64а став 1 точка 6 и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

**ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ**

1. Основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките) за одржување на дневната ликвидност можат да користат кредити од средствата на примарната емисија кај народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини до височината и под условите што се утврдени со оваа одлука.

2. Кредитот за одржување на дневната ликвидност, во смисла на оваа одлука, банката може да го користи врз основа на благајничките записи на Народната банка на Југославија – до износот на номиналната вредност на тие записи.

3. Кредитот за одржување на дневната ликвидност, во смисла на оваа одлука, банката може да го користи заради намирување на своите обврски ако на жиро-сметката нема средства за намирување на тие обврски, а ги користела средствата на резервниот фонд.

Како доказ дека банката ги користела средствата на резервниот фонд, во смисла на став 1 од оваа точка, служат податоците што народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина ги добива од банката односно од службата за општествено книговодство во смисла на одредбите на законот со кои се регулира работењето на службата на општественото книговодство.

Кредитот за одржување на дневната ликвидност, во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, банката може да го користи под услов во период од изминатите 30 дена да нема да втасани а ненамирени обврски по кредитот за ликвидност, односно на денот на користењето на тој кредит да нема да втасани а невратени отплати по кој и да е вид кредит од примарната емисија, што народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина го утврдува врз основа на своите евиденции.

Кредитот за одржување на дневната ликвидност користен во смисла на оваа одлука банката е должна да го врати од жиро-сметката од првиот нареден прилив по враќањето на средствата на резервниот фонд на банката.

За време на користењето на кредитот за одржување на дневната ликвидност, банката не може да пушта кредити и други пласмани во оптек. Како кредити и други пласмани, во смисла на оваа одлука, не се сметаат пласманите на банката настанати по основ на налози за исплата по гаранции и авали дадени од страна на банката.

4. Кредитот за одржување на дневната ликвидност, во смисла на оваа одлука, банката може да го користи непрекинато или со прекини до вкупно 15 работни дена во месецот, без оглед на износот на користениот кредит. Како ден на почетокот на користењето на кредитот се смета денот кога на банката ѝ се пренесени средствата на нејзината жиро-сметка, а денот кога банката ќе го врати кредитот не се смета како ден на користење на кредитот. Ако банката го врати кредитот истиот ден кога средствата ѝ се

пренесени на жиро-сметката, ќе се смета дека кредитот го користела во траење од еден ден. Како работен ден се смета и сабота.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за кредитирање на банките за одржување на дневната ликвидност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 62/81, 66/81 и 57/82).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 26  
17 март 1988 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите,  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Душан Влатковиќ, с. р.

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

### ОДЛУКА

**ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 109 СТАВ 2 ОД ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА**

1. Уставниот суд на Југославија, по сопствена иницијатива, поведе постапка за оценување на законитоста на одредбите на член 109 став 2 од Општите услови за испорака на електрична енергија („Службени лист СР Црне Горе”, бр. 18/77), зашто оцени дека основано се поставува прашањето за законитоста на оспорените одредби, со кои е пропишано дека трошоците за редовно баждарење ги поднесува сопственикот на мерните уреди, а не продавачот на електрична енергија, како што тоа е пропишано со член 41 ст. 4 и 5 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, број 9/84).

2. Со член 106 став 2 на Општите услови за испорака на електрична енергија е пропишано дека трошоците за редовно баждарење ги поднесува сопственикот на мерните уреди.

Со член 41 ст. 4 и 5 од Законот за мерните единици и мерилата е пропишано дека за периодичниот преглед на струјомери се грижат организациите што ја продаваат струјата, без оглед на тоа кој е имател на тие струјомери.

3. Собранието на Самоуправната интересна заедница за електростопанство на СР Црна Гора во одговорот на решението за поведување постапка наведе дека, и ако не се извршени измени во Општите услови за испорака на електрична енергија, по влегувањето во сила на Законот за мерните единици и мерилата, наплатата на периодичниот преглед на струјомери не врши повеќе сопственикот односно корисникот на струјомерот.

4. Имајќи ја предвид ваквата содржина на член 41 ст. 4 и 5 од Законот за мерните единици и мерилата, Уставниот суд на Југославија оцени дека одредбите на член 109 став 2 од Општите услови за испорака на електрична енергија се спротивни на член 41 ст. 4 и 5 од Законот за мерните единици и мерилата. Околноста што оспорените одредби не се применуваат не е од значење за оценување на нивната спротивност со Законот за мерните единици и мерилата, зашто согласно со член 207 став 2 од Уставот на СФРЈ прописите што се во сила не можат да бидат во спротивност со сојузниот закон.

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 20 јануари 1988. година, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, донесе, едногласно,

### Одлука

Се укинуваат одредбите на член 109 став 2 од Општите услови за испорака на електрична енергија („Службени лист СР Црне Горе”, бр. 18/77).

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Александар Фира, и судиите: Радко Мочивник, Хрвоје Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У-бр 7/87  
20 јануари 1988 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
д-р Александар Фира, с. р.

### ОДЛУКА

**ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 6 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТРОШУВАЧКА**

1. Основната организација на Синдикатот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита Куманово, пред Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 6 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/87).

Овластениот предлагач смета дека со оспорената одредба на Законот за привремено организување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка работниците во самоуправните интересовни заедници се доведени во нерамноправна положба во однос на другите работници и дека пропишаното ограничување на личните доходи на работниците во самоуправните интересовни заедници не е во согласност со начелото за распределба според трудот и резултатите од трудот.

2. Со оспорената одредба на член 6 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка е пропишано дека самоуправните интересни заедници и други определени корисници на општествени средства, можат да располагаат со општествените средства за исплата на чистите лични доходи за четвртото тримесечје на 1987 и за првото полугодие на 1988 година до просечниот месечен износ на чистиот личен доход, што го исплатиле за третото тримесечје на 1987 година.

3. Со одредбата на член 267 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ е определено дека со сојузен закон може, кога е тоа неопходно, заради спречување и отстранување на поголеми расторјства во стопанството, да се пропише привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка од страна на организациите на здружен труд, на самоуправните интересовни заедници и на други самоуправни организации и заедници и општествено политички заедници.

По сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, според наведената одредба на Уставот на СФРЈ, со сојузен закон може да се пропише привремена забрана на користењето на дел од општествените средства за потрошувачка на еднаков начин за сите наведени општествени правни лица, а може и на различен начин.

Оспорената одредба на наведениот закон не се однесува на самоуправното право на работниците да ги уредуваат и применуваат самоуправно утврдените основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, туку на ограничувањето на вкупните средства за таа намена, па со неа не се ускратуваат правата на работниците самоуправно да одлучуваат за меѓусебните односи во распределбата на средствата за лични доходи.

Од овие причини Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорената одредба на наведениот закон е согласна со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 17 февруари 1988 година, донесе

#### О д л у к а

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбата на член 6 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за погрешка не е согласна со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Александар Фира и членовите на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У-бр 4/88  
26 февруари 1988 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
д-р Александар Фира, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Буџетот на Федерацијата за 1988 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/88, се поткрале долнаведените грешки, та се дава

#### ИСПРАВКА

##### НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА

Во Буџетот на федерацијата за 1988 година, во раздел 13 „Основна намена 07. Средства за резерви на федерацијата“, кај намената „Тековна буџетска резерва“, во колоната број 1, наместо бројот на позицијата „254“ треба да стои бројот „253“

Во разделот 21, „Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата“, во колоната број 1, наместо бројот на позицијата „533“, треба да стои бројот „553“.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 18 март 1988 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Законот за здружениот труд, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 85/87, се поткрале долнаведените грешки, та се дава

#### ИСПРАВКА

##### НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Во Законот за измени и дополненија на Законот за здружениот труд во член 65 наместо зборовите: „Во став 9, кој станува став 11, бројот: „30“ се заменува со бројот: „15“, треба да стојат зборовите: „Во став 9 кој станува став 11, бројот: „30“ пред зборовите: „дена по истакување на рокот“ се заменува со бројот: „15“.

Во член 74 наместо зборовите: „Во член 224 став 1 бројот: „30“ се заменува со бројот: „15“, треба да стојат зборовите: „Во член 224 став 1 бројот: „30“ пред зборовите: „бара заштита на правата“ се заменува со бројот: „15“.

Со оваа исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за здружениот труд се заменуваат и првите два става на Исправката на Законот за измени и дополненија на Законот за здружениот труд, објавена во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 17 март 1988 година.

## НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за вршење на надворешнотрговските работи од надлежноста на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/81), Сојузниот извршен совет донесува

#### РЕШЕНИЕ

##### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА СФРЈ ВО ИСТАНБУЛ

За генерален конзул на СФРЈ во Истанбул се назначува Лазар Жарковиќ, ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С.п.п. бр. 491  
3 март 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

#### РЕШЕНИЕ

##### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Цевад Муезиновиќ, досегашен амбасадор на СФРЈ во Ирак.

С.п.п. бр. 492  
3 март 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

#### РЕШЕНИЕ

##### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Драго Мирошиќ, началник на управа – ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С.п.п. бр. 493  
3 март 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Бранко Јовановиќ, досегашен амбасадор на СФРЈ во Данска.

С.п.п. бр. 494  
3 март 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Бранко Вукушиќ, порано на должноста амбасадор на СФРЈ во Мексико.

С.п.п. бр. 495  
3 март 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За помошник на сојузниот секретар за финансии се назначува Ненад Урошевиќ, член на Работоводниот одбор за општествено-економски односи и организација на работата на Индустијата на кабли „Моша Пијаде” – Светозарево.

С.п.п. бр. 496  
3 март 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За помошник на сојузниот секретар за финансии се назначува Владимир Пинтар, претседател на Собранието на Општина Јастребарско – Загреб.

С.п.п. бр. 497  
3 март 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Душан Богдановиќ, ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи

С.п.п. бр. 498  
3 март 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

## ОДЛИКУВАЊА

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

– за заслуги во развивањето на стопанската соработка и придонесот за зацврстување на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија

#### СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Dr Rainer Kessler – досегашен шеф на баварскиот Државен уред и претседател на баварскиот дел на мешовитата комисија за соработка со СФРЈ,

Бр. 91  
2 ноември 1987 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Лазар Мјојсов, с. р.

**У К А З**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО**  
**НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА**  
**РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

**Од СР Словенија**

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ**

Лончина Матилда Јоже, Здешар Антон Павел;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ**  
**ЗРАЦИ**

Кос Леополд др Леон, Жарги Јакоб др Радо;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА**  
**СВЕЗДА**

Бевц Матија Албин, Бонта Штефан др Векослава, Дролц Франц Терезија, Гашијев Магомед др Елдар, Грошељ-Ограјеншек Станислав др Мајда, Приможич Август др Јанез, Рајтер-Ходник Кристојан Марија Злата, Север Алојз Алојз, Смеркар Павел Јоже, Срнел Франц Франц, Стражар Антон Јоже, Урбана Јернеј Максимиљан, Зајец Васо Борут, Зупанчић-Вољч Стефан Плона;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Брчић Бранко др Арсен, Бродник Јоже Јоже, Колман Франц Винко, Müller Алојзиј Борис, Pishler Драготин др Теодор, Радшел-Бургер Франц др Зора, Зидар Иван Иван-Доре;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Арко-Перхај Јоже Ивана, Баранашич Бенедик Франц, Цорен-Видмар Франц Марија, Добникар-Коритник Валентин Франчишка, Добравец Мартин Франц, Фабијан-Херга Алојз Нада, Франца-Ројц Петер Вера, Габровшек-Франдолич Франц Олга, Гермек-Клеменчић Франц Франчишка, Гмајнар Елизабета Станко, Готњавец-Мухич Јоже Вида, Хрен Јоже Јоже, Јашаревич Мухамед Расим, Јершин-Волавшек Франц Ана, Карло Фридерик Фридерик, Келец Август Франц, Клинар-Перлич Томислав Соња, Коросец-Швигел Лудвик Марија, Кос Иван Иванка, Косем Франц Август, Ковачевич Раде Милан, Кович Станислав Стане, Кривенко-Пушихар Антон Марија, Кумалић Мухарем Сулејман, Кустец Матија Иван, Ламовшек-Новак Ловренц Марија, Ленарт-Новак Иван Ана, Личина Миливој др Милан, Лутар-Подлесек Штефан Марија, Махер-Ропрет Павел Габријела, Мирнич Мијо Јосип, Нечмер Цирил Аница, Павшин-Планинц Станко Хермина, Пекољ-Озимек Миња Каролина, Петек Иван Петер, Петерле-Предалич Јанеза Франчишка, Плот Винко Венчеслав, Попит Алојз Марта, Поточник Албина Дарко, Рачшак-Брелц Матевжа Алојзија, Славичек Иван Антон, Слуга-Плешко Јанез Корнелија, Станич Франц Виктор, Шишко Франц Иван, Шлехар-Форгун Матија Ана, Штефе Матко Мајда, Штраус Јоже Марија, Трамп-Смрдел Томаж Станислава, Wallas-Бенко Иван Марјета, Вебле Иван Иван,

Вевода-Бименц Нико Јожефа, Видаић Јосип Славко, Вираи Михаел Штефан, Вовк Леополд Леополд, Зубаковец Рудофа Франц, Зорре Алојз Виктор, Зупанц Александер Јернеј;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

**СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД**

Фичко Ивана Марјан, Грапкич Шериф Химзо, Јевшевар Маврициј Вид, Керпан-Планинец Емил Кармен, Кобал-Локар Александер Татјана, Кухел-Јожефа Јоже, Манкоч – Нестор Иван Juan-Ruben, Миљешич Гојко Бранко, Окорн Владо Томаж, Осредкар Марко Сава, Рибич Јоже Казимир, Терчел Богдан Младен, Закоњшек-Врбица Мујо Маја;

– за заслуги и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**

Анасович Владо Раде, Бешич Заима Екрем, Бућа Матилда Цирил, Драгојевич Душан Десимир, Хлебш Матија Марија, Хржењак Андрије Драгутин, Јаушовец Антон Станислав, Schigo-Јерман Ернест Јана, Седеј Јанез Стане, Север Марко Андреј, Станковник Андреј Митја, Ступар Ђуро Саво, Тушкан Карел Јосип, Веховец Јоже Стане, Жнидерич Антон Алојз;

**Од СР Србија**

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ**  
**ЗРАЦИ**

Бркић Илије Анте, Поповић Момчила Десимир, Савановић Илије Гојко, Тодоровић Илије Недељко;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА**  
**СВЕЗДА**

Аранђеловић Бранислава љубивоје, Божовић Младена Душан, Гламочак Цвијана Марко, Илић Филипа Лазар, Катанић Ђорђа Војислав, Лађаревић Бранислава Владимир, Лапчевић Радомира Илија, Летуница Илије Гојко, Лончаревић Максима Вукман, Марковић Велибора Првослав, Младеновић Живадина Стојмен, Орешчанин Миленка Милован, Плавшић Јове Радован, Поповић Никола Бранко, Поповић Радосаа Мирослав, Рађеновић Милана Илија, Стевановић Живорада Божидар, Стојковић Михајла Добросав, Танасковић Станимира Милан, Вукајловић Лазара Јовица;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Боровић Пана Никола, Букарица Илије Душан, Драговић Луке Станко, Дубаић Миле Петар, Иљински Николе Виктор, Јовичић Пере Радомир, Косић Душана Будимир, Марић Милоша Драгомир, Марјановић Илије Драган, Мијатовић Светозара Радан, Остојић Живана Драгољуб, Пајић Петра Радмило, Пауновић Александра Војислав, Радосављевић Димитрија Стнако, Стојковић Миливоја Драгослав, Зековић-Маричић Стевана Зденка, Жугић Драгољуба Радивоје;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Благојевић Мирка Никола, Брклача Обрена Радомир, Булатовић Милосава Рајко, Црвени Миленка Ђорђе, Чанић-Гашич Антона Франциска, Ђурђевић Мирка Ђуро, Филиповић Милисав Живорад, Илић Драгутина Богољуб, Илић Ђорђа Станиша, Илић Милана Живан, Јовановић-Ђурђевић Радојке Борка, Јовановић Животе Добриво-

је; Кнежевић-Пауновић Душана Драгиња, Костић Тихомира Милисав, Курчубић Цветка Велибор, Лагатор Виле Милорад, Лазаревић Драгослава Живога, Лазичић Петра Драгољуб, Лисица Гавре Здравко, Лучић Младена Светислав, Манојловић Лазара Војислав, Марић Шпире Слободан, Марковић Милана Владимир, Милошевић Мирослава Вукога, Мисојчић Драгомира Милорад, Неђић Душана Момчило, Негић Живорада Светислав, Никетић Ранка Обрад, Опачић Стевана Радисав, Орешчанин Срђана Радомир, Поповић Јована Милан, Поповић Радослава Станиша, Продановић Гојка Слободан, Радивојевић Живојина Миљко, Радоњић-Ђуровић Нике Јања, Рађеновић Петра Милан, Ракић Радивоја Михајло, Рапаић Душана Дане, Сикимић Ђорђа Спасоје, Симоновић Милана Животије, Шладијер Блаже Владимир, Трајановић Јордана Трајко, Владић-Јовановић Душана Миланка, Влаовић Васе Радивоје, Врачевић Душана Томислав, Вученовић Тодора Недељко, Вучковић Јове Миле, Зорић Јове Душко, Живковић Драгољуба Мирослав;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ивановић Станка Ђорђе, Карличић Вучете Владета, Пролушић Вељка Душко, Савић Драгослава Добрица, Станић Саве Бранко, Стефановић Властимира Душица;

- за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Лазаревић Александра Милутин, Милићевић-Николић Светомира Радица, Николић-Срејић Милана Станка, Жапчевски Спира Славко

Бр. 92  
2 ноември 1987 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Лазар Мојсов, с. р.

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

од СР Босна и Херцеговина

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Дејановић Ђорђа Драгоја, Кнезовић Анте Блаж, Новак Андрије Урош, Рашић Ђеросима Гојко;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Батас Душана Бошко, Кораћ Митра Борислав;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Аксентић Николе Маринко, Анђелић Саве Младен, Бајровић Алије Исмет, Биргер Јосипа Драган, Бјеловитић-

-Медић Стеве Вера, Богдановић-Јојић Илије Радојка, Боричић Филипа Никодин, Ѓехајић Мује Смаил, Ѓеркић-Котло Вејсила Фатима, Илић Милана Стојан, Јанчић Божидара Мирјана, Кривокапић Луке Мијат, Крљић Спасе Спасе, Михаљ Пере Станко, Миовчић Пере Бранко, Николић Симеона Ранко, Обрадовић Јанка Драго, Пашиќић Душана Богдан, Павловић Мартина Јерко, Пиралић Мухамеда Дервиш, Пејак Милана Ристо, Петковић Боже Стево, Поповски Спира Зоран, Сијарић-Фехимовић Сулејмана Сабина, Скоко Обрена Милвоје, Смајић Мехмеда Ибрахим, Сулавер Илије Ђорђе, Шаренац Обрена Спасоје, Терзић Ибрахима Ѓерим;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ергелић Јунуза Хусреф, Ивошевић-Рапајић Николе Марица, Кос Луке Ѓуро, Мандић Ваје Бранко, Меденица Мираща Илија, Сторебра Ристе Стојан, Зелихић Алије Ибро;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бадров Јосипа Мирослав, Дучић Симе Војислав, Глухић Хасана Ибрахим, Мехмедовић Паше Мухамед, Поповић-Чалкић Касима Зулејка, Шагољ Јосипа Смиљко;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абаџић Халида Осман, Анђић Тривка Рајко, Баџура Вилма Вилим, Бајрактаревић Маше Сабит, Балић Ибра Мехмед, Баришић Мије Иван, Башић Маше Сафет, Бећа Мустафе Мухамед, Билал Салиха Предраг, Бојанић Милана Бранислав, Бркан Пере Бранимир, Булић Луке Ристо, Челик Латифа Шефик, Четковић Душана Сретен, Чичак Јозе Илија, Чолакхоиќ Смаје Ибрахим, Чосовић Ристе Петко, Чворо Јована Виломир, Делић-Мишић Мехмеда Нура, Димитријевић Милана Слободан, Дивјак Николе Владимир, Дошен Мартина Никола, Дубајић Јове Душан, Дучић Вукомана Здравко, Дупановић Адема Мехмед, Ѓукић Крсте Михајло, Ѓурић Марка Вељко, Филиповић Марка Иван, Фолтин Фрање Стјепан, Галић Анте Петар, Главоњић Стјепана Јово, Голијанин Ђорђа Срето, Хашић Ѓамила Шућро, Хашиќарић Ибрахима Абдулах, Хасанефендић Алије Салих, Хускић Бехлила Есад, Хусковић Зулфе Шурија, Хуснић Хусе Мехо, Иванчевић Мирка Милан, Иванковић Антета Марко, Ивезља Јанка Петар, Јањић Спасоја Здравко, Каменица Атифа Сулејман, Капетановић-Софтић Мустафе Менсура, Капиќић Алије Сабиха, Катурић Гојка Миомир, Керић Салка Халил, Колар Назифа Исмет, Корда Миле Ковиљка, Креско Хилме Миралем, Кришто Јозе Никола, Кустурица Салке Сабит, Лојпућ-Симић Лјубомира Вера, Мецо Мехе Ахмед, Мехмедагић Мехмеда Есад, Мишић Алије Мухамед, Михаиловић Васили Добривоје, Миховиловић Стевана Милан, Милашевић Николе Војислав, Милашиновић Луке Раде, Миљиновић Ивана Винко, Миловић Милоша Милован, Мишкић Тоде Мате, Мркић Стеве Здравко, Муховић Авде Садета, Мусталић Ивана Фрањо, Нухефендић Салиха Ирфан, Нухић Фазле Салко, Обрадовић Пере Станко, Палић Суље Зејнил, Пејаковић-Мудрински Радивоја Снежана, Пејић Срете Боро, Пенава Мује Хаќија, Перич Пере Никола, Пиралић Расима Асим, Попара Марка Гојко, Порић Ибрахима Мирсада, Прусина Фрање Дарко, Радивојевић Душана Ратиборка, Радовић-Дрљевић Душана Роса, Рамић Јусуфа Алија, Рамић Хамида Мустафа, Ристић-Рибич Михаила Милојка, Ризвић Исмета Реуф, Родић Николе Драган, Силић Хасе Ахмет, Синанагић-Беширевић Смаила Нејра, Ситарич Шандора Никола, Смајић Мухарема Хабиба, Смајић Омера Мехо, Соколовић Ахмеда Мухамед, Стахов Симеона Силвестер, Станчић-Токић Николе Олга, Шојко Ах-

меда Хазим, Штефанчић Иве Франьо, Шушњар Михе Смаил, Трнчић Владе Сретен, Тулић Мустафе Ахмед, Устамуџић Кајме Хајрудин, Васил Јураја Данијел, Васковић Ристе Реља, Вигњевевић Лјубомира Чедомир, Вучковић Анте Анто, Вукошевић Гавре Драгутин, Вукоја Станка Јозо, Зећо Салиха Хусо, Зољ Хамида Ибрахим;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Анђелић Драге Јадранка, Баричанин Јевте Милош, Чампара Сефика Абдулах, Хрустановић Ибре Кемал, Пиркић-Имамовић Хусеина Златија, Жерић Назифа Енес;

– за заслуги и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бабић-Валић Романа Зденка, Бакрач Смаила Ферид, Бешилија Хасиба Зијад, Будиша Јована Бошко, Чакаревић Милана Никола, Ѓеранић Мустафе Мурат, Глобочник Сретка Спаса, Говедарица Грује Бранко, Хамзић Исмета Закир, Херчиновић Османа Хасиб, Хоџић Авде Мухамед, Имамовић-Маркош Василије Злата, Јосиповић Ѓуке Војислав, Кришто-Видовић Марка Клара, Лагумџија Химзе Сенад, Маркановић Илије Анто, Маркић Ивана Јуре, Митровић Саве Јевто, Новаковић Душана Тривун, Нуспахић Османа Бего, Пашалић Салка Кемал, Пиралић Расима Фикрет, Пита Раџе Нијаз, Савић-Лопатић Мирка Мирјана, Солаћ Ваје Пејо, Жигић Петра Стево;

од С А П Војводина

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Пјевач Јована Богдан;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Апро Шандорја Карољ, Барна Василије Јовген, Додин Душана Ненад, Карановић Јове Момчило, Крстић Ѓуре Сава, Михајловић Благоја Владимир, Опачић Стојана Сретен, Пеић Стипана Стеван, Симовић Милутина Војин, Тасић Ѓорѓа Благоје, Телѓеши Јожефа Јожеф, Вигода Блашка Марко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Младеновски Цонета Стојмир, Новков Мирка Војислав, Секулић Војислава Никола, Варга Деже Ласло, Видаковић Стипана Мирко, Вујин Душана Милан;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабац Душана Анте, Бањац Богдана Нада, Барјактарев Милоша Ѓока, Ѓукић Бошка Данило, Бутан Петре Илија, Чепела Јожефа Јожеф, Чизмадија Ѓорѓа Карло, Дребњак Илије Милоша, Дробина Иуре Јожеф, Джигурски-Живанов Миленка Дивна, Фараго Балинта Балнт, Јабланов Аксентија Филип, Јаћимовски Бојка Божидар, Јанков Милана Славко, Јурић Стипана Јосип, Корница Раде Мара, Корпонаић Пере Албе, Лактовић Петра Стеван, Мачкић Мирка Спаса, Медић Лазе Никола, Нађ Иштвана Ласло, Недељковић Глигорија др. Душан, Николић Симе Милета, Паул Георга Адам, Пенчић Властимира Будимир, Поповић Берислава др. Веселин, Ступар Данка Симо, Штифлмајер Јосила Нандор, Тометић Гојка Јован, Томовић Спасоја Томо, Тошић Стојка Александар, Тринић

Милоша Здравко, Вученић Рада Спасоје, Вукашиновић-Кнежевић Радомира Радојка, Жарин Милутина Лјубомир;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Баша Ѓураѓа Слободан, Киш Ференца Ференц, Олајош Нађ Јосипа Миклош, Тохол Спасоја Неђо, Туцаковић Милоша Сава;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ НА НАРОД

Будурин Мирка Дамјан, Фараго Ѓуре Ѓула, Сента Јосипа Радислав, Тружински-Пап Шандора Илона, Величковић Божидара Војислав;

– за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Калуѓеровић Крсте Вељко, Лаиновић-Ајдук Лазара Вера, Наф Шимона Шимон, Сабо Ласло Арпад, Томовић Благоја Мркоје, Ујфалуши Кирила Никола, Варга Михајла Михаљ;

– за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Божиновић Миодрaга Драган, Гудељ Јосипа Бранко, Илић Милана Душан, Јанчић Миле Ненад, Кеча Ненада Предраг, Ковачевић Видака Ѓорѓе, Литваи Калмана Ласло, Медић Богдана Ѓорѓе, Оберајтер Иштвана Иштван, Славковић Немање Јован, Смиљанић Саве Миленко, Тот Киш Петра Ласло, Вуњак Милана др Ненад.

Бр. 93  
10 ноември 1987 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Лазар Мојсов, с. р.

### СОДРЖИНА:

	Страна
236. Одлука за измени на Одлуката за утврдување на предметите, количеството и вредноста на предметите на кои се применуваат царински повластици — — — — —	529
237. Одлука за претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ“ и претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ“ – Меѓународни договори за 1988 година — — — — —	529
238. Одлука за измени на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот —	529
239. Одлука за дополнително на Одлуката за условите под кои организациите на здружен труд можат да ги пребиваат долговите и побарувањата со странство — — — — —	530
240. Правилник за југословенскиот стандард за заглавија на карактеристиките на предметите —	530
241. Правилник за југословенскиот стандард за електротехника — — — — —	530
242. Правилник за југословенските стандарди за радиокомуникации — — — — —	530
243. Правилник за југословенскиот стандард за испитување на индустриски и отпадни води — —	531

	Страна		Страна
244. Правилник за југословенскиот стандард за отпадоци и секундарни суровини на обоени метали и на легури на обоени метали — — — — —	531	259. Наредба за измена и дополненија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи — — — — —	537
245. Правилник за југословенските стандарди за хартија, картон, брановит картон и лепенка — — — — —	531	260. Одлука за условите за користење на примарната емисија во 1988 година — — — — —	537
246. Правилник за југословенските стандарди за природен гас — — — — —	531	261. Одлука за измена на Одлуката за купување на определени хартии од вредност од страна на Народната банка на Југославија — — — — —	545
247. Правилник за југословенските стандарди за високоградба — — — — —	532	262. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за задолжителната резерва на порастот на кредитите и другите пласмани на банките над определеното ниво во 1988 година — — — — —	545
248. Правилник за југословенските стандарди за пластични маси и гума — — — — —	533	263. Одлука за кредитирање на банките за одржување на дневната ликвидност — — — — —	544
249. Правилник за југословенските стандарди за металургија на прав — — — — —	533	Одлука за оценување на законитоста на одредбите на член 109 став 2 од Општите услови за испорака на електрична енергија на Самоуправната интересна заедница на електростопанството на Социјалистичка Република Црна Гора — — — — —	546
250. Правилник за југословенскиот стандард за леарски моделски направи — — — — —	533	Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 6 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка — — — — —	546
251. Правилник за југословенскиот стандард за алати и опрема за работа под низок напон — — — — —	534	Исправка на Буџетот на федерацијата за 1988 година — — — — —	547
252. Правилник за југословенските стандарди за нисконапонски расклопни апарати за управување — — — — —	534	Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за здружениот труд — — — — —	547
253. Правилник за југословенските стандарди за вршни работи во градежништвото — — — — —	534	Назначувања и разрешувања — — — — —	547
254. Правилник за југословенскиот стандард за инјектирање на објекти оштетени од земјотрес — — — — —	535	Одликувања — — — — —	548
255. Правилник за југословенскиот стандард за контејнери од серијата I — — — — —	535		
256. Правилник за југословенскиот стандард за пестициди — — — — —	535		
257. Правилник за југословенските стандарди за медицинско стакло и стакло за лабораториска и фармацевтска употреба — — — — —	536		
258. Правилник за југословенските стандарди за цевни прирабници и цевни затворачи — — — — —	536		